

Предмет: И.бр. 1158/15
ИЗВРШИТЕЛ ПЕТРЕ ТЕМЕЛКОВ РАДОВИШ

СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање, второ по ред, на недвижност означена како:

Недвижен имот, запишан во **Имотен лист бр. 639 за КО Дамјан** и кој лежи на:
КП бр. 1254, зграда 1, кат ПО, намена на зграда 00550, на место викано „Рудник Дамјан“, со површина од 345 м2; и
КП бр. 1254, зграда 1, влез 001, кат ПР, намена на зграда 00550, на место викано „Рудник Дамјан“, со површина од 1063 м2.

Почетната вредност на недвижноста, изнесува **8.000.000,00 денари**, под која недвижноста не може да се продаде на второто јавно наддавање.

Продажбата ќе се одржи на ден **30.11.2017 година во 12:30 часот во просториите на извршителот Петре Темелков од Радовиш** на ул. Св. Спасо Радовишки Бр. 78 Радовиш (телефон 032 633 336).

Предметните недвижности се оптоварени со следните товари и службености: хипотеката која се извршува.

На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10 (една десеттина) од утврдената вредност на недвижноста за која се пријавиле да наддаваат, и тоа најдоцна 1 (еден) ден пред продажбата.

Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметката од извршителот Петре Темелков од Радовиш со бр. **300230000019473**, депонент на Комерцијална Банка АД Скопје, даночен број 5023009500292.

На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање.

Најповолниот понудувач-купувач на недвижноста е должен да ја положи вкупната цена на недвижноста, во рок од 15 (петнаесет дена) од денот на продажбата, во спротивно ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците на новата продажба и ќе се надомести разликата меѓу цената постигната на поранешната и на новата продажба.

Предмет:И.бр. 1157/15
ИЗВРШИТЕЛ ПЕТРЕ ТЕМЕЛКОВ РАДОВИШ

СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање, второ по ред, на **ОПРЕМА, Производствени линии за дробена пластика, 9 елементи, со следните карактеристики / цени за втора продажба:**

Подвижна ствар	Цена за втора продажба (денари)
1. Линија за дробење на тврда пластика со капацитет од 1000 кг/час	298.720 Денари
2. и 3. Линија за производство на гранулат од земјоделска фолија / Линија за производство на гранулат од индустриска фолија	1.386.670 Денари
4. Линија за производство на земјоделска фолија со ширина до 8 метри	1.600.000 Денари
5. Линија за производство на црева, столбови и табли производител UNION, Italy	918.000 Денари
6. Колска вага 30 тони	80.000 Денари
7. Градежна машина ровокопач-утоварач марка JCB, модел 3 CIII со ровокопачка корпа и утоварна лопата	120.000 Денари
8. Трафостаница 35/10/04 kV во зграда од цврста градба со димензии на основата 8x4 м, висина 8 м	400.000 Денари
9. Далновод 3 x 35 kV, должина 1342 m	533.000 Денари
Вкупно	5.336.390 Денари

Продажбата ќе се одржи на ден **30.11.2017 година во 12:00 часот во просториите на извршителот Петре Темелков од Радовиш** на ул. Св. Спасо Радовишки Бр. 78 Радовиш (телефон 032 633 336).

Предметните подвижни ствари се оптоварени со следните товари и службености: залогот за кој се извршува.

На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10 (една десеттина) од утврдената вредност на предметните подвижни ствари за која се пријавиле да наддаваат, и тоа најдоцна 1 (еден) ден пред продажбата.

Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметката од извршителот Петре Темелков од Радовиш со бр. **300230000019473**, депонент на Комерцијална Банка АД Скопје, даночен број 5023009500292.

На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање.

Најповолниот понудувач-купувач на недвижноста е должен да ја положи вкупната цена на предметните подвижни ствари веднаш по наддавањето, во спротивно ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците на новата продажба и ќе се надомести разликата меѓу цената постигната на поранешната и на новата продажба.

СЛИКИ ОД КАПАЦИТЕТОТ:



